

1.	Наслов на наставниот предмет	БИОСТАТИСТИКА СО МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА			
2.	Код	МЕД-215			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	II година / III семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	3
8.	Наставник	<p>Раководител на катедрата: Проф. д-р Ирина Павловска</p> <p>Наставата ја изведуваат следните членови на Катедра по епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика:</p> <p>Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска Проф. д-р Ирина Павловска</p>			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <ol style="list-style-type: none"> Стекнување на знаења за основите на медицинската статистика, поимите, термините, мерните единици. Стекнување на теоретско и практично знаење за анализа на статистичките серии со примена на адекватни статистички методи. Стекнување на теоретско и практично знаење од областа на демографската и виталната статистика како и примена на стекнатите знаења во пракса. Стекнување на теоретско и практично знаење за основите, концепциите и примената на медицинската информатика. 				
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <p>Теоретска настава:</p> <ul style="list-style-type: none"> Дескриптивна анализа (план на статистичко истражување; методи на собирање, групирање и прикажување на податоци; употреба на релативни броеви; анализа на структура на статистичка маса според нумерички белези; метод на примерок) Распределба на фреквенциите и веројатноста (процена на параметри на примерок; стандардна грешка на просек и на пропорција) Хипотези (t – тест) Анализа на варијанса Pearsonov X^2 - тест Регресиона анализа и линеарна корелација Мерки на корелација базирани на рангирали податоци Непараметарски тестови – зависни примероци Испитување на динамика на појавите Анализа на времето на преживување 				

	<ul style="list-style-type: none"> • Демографска статистика, • Витална статистика, • Медицинска информатика <p>Практична настава:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Односи, пропорции, стапки, индекси, • Индекси на динамика • Модус и медијана • Проценка на параметри на примерок • Студентов t-тест • X^2 - тест • Корелација • Оцена на пропорции на целокупната статистичка маса врз основа на примерок • Линеарен тренд на временските серии • Сезонски индекс • Практична примена на термините од демографската и виталната статистика, • Медицинска информатика 			
12.	<p>Методи на учење: Интерактивна настава, вежби, семинари</p>			
13.	<p>Вкупен расположив фонд на време</p> <p>90 часови Кредити 3 x 30 часа за 1 кредит = 90 90 – 45 часови предавања, вежби и семинари = 45 часови домашно учење</p>			
14.	Распределба на расположивото време			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	18 часови предавања
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	27 часови вежби/семинари
		16.1	Домашно учење	45 часови
17.	Начин на оценување	бодови		
		17.1	Тестови	<p>мин. - макс. Континуирани проверки бодови* 18 - 30</p> <p>Континуирана проверка на знаење (колоквиум) се состои од 2 писмени теста</p> <p>Континуирана проверка се однесуваат на:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Задачи од селектирани делови (индекси на динамика; аритметичка средина, стандардна девијација и коефициент на варијација; модус и медијана; проценка на параметри од примерок) ▪ Задачи од селектирани делови (студентов t-тест; X^2-тест; корелација; линеарен тренд на временски серии; сезонски индекс)

		Студентите од еден колоквиум може да добијат 9 – 15 бодови
	Завршен испит	Устен дел бодови мин.- макс. 36 - 54
17.2	Семинарска работка/проект (презентација: писмена/ усна)	Семинарски работи бодови мин.-макс. 0 - 3
17.3	Активно учество	Теоретска настава бодови Практична настава бодови мин.- макс. 1 - 3 5 – 10 Присуство на теоретска настава 51% - 60% = 1 бода 61% - 91% = 2 бода 91% - 100% = 3 бода Практична настава (24 групи вежби со траење од по 3 часа)
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода 5 (пет) Ф од 60 до 68 бода 6 (шест) Е од 69 до 76 бода 7 (седум) Д од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц од 85 до 92 бода 9 (девет) Б од 93 до 100 бода 10 (десет) А
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис, студентот е потребно да освои минимум бодови од посета на семинари, теоретска и практична настава. За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите, и да освои минимум бодови За да пристапи на завршен испит студентот треба да ја положи предвидената континуирана проверка, односно да освои минимум 60% од вкупниот број бодови предвидени за континуирана проверка при што во испитната сесија прво ги полага неположените континуирани проверки, а потоа пристапува на завршен испит. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршиот испит. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршиот испит.
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот, наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата.					
22.	Литература						
	Задолжителна литература						
	P.бр	Автор	Наслов	Издавач			
	1	Џејмс Ф. Џекел, Дејвид Л. Кац, Џоан Ц. Елмор, Доротеа М. Ц. Вајлд	Епидемиологија, биостатистика и превентивна медицина	Табернакул			
22.1	2	Даниловски Д, Оровчанец Н, Василевска К, Таушанова Б, Велиќ Стефановска В, Исјановска Р, Зафирова Ивановска Б, Здравковска М, Павловска И	Практикум по Биостатистика	Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Медицински факултет			
	3	Даниловски Д, Оровчанец Н, Василевска К, Таушанова Б, Велиќ Стефановска В, Исјановска Р, Зафирова Ивановска Б, Здравковска М, Павловска И	Биостатистика	Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Медицински факултет			